



СОС Детско село Македонија е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детското село Македонија огласува слободно работно место на определено време со можност за продолжување:

КООРДИНАТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Опис на работата:

Координаторот за информатичка технологија е одговорен за функционирањето и достапноста на ИКТ системите и инфраструктурата на СОС Детско Село Македонија, имплементирање на глобални и регионални стандарди, поддршка и обука на крајните корисници и придонес кон регионалниот ИКТ тим.

Главни задачи и одговорности:

- Следење, одржување и развивање на локалните ИКТ ресурси и инфраструктурата во рамките на организацијата
- Директна поддршка на вработените за ИКТ системите, како помош и активно учество во ИКТ ориентација и обука за користење на системите за сите вработени во организацијата
- Обезбедува и е одговорен за планирање и имплементација на глобални / регионални политики, процеси и проекти
- Дефинирање на ИКТ буџетите и ИКТ плановите за организацијата
- Раководење со ИКТ техничари (доколку ги има) при имплементација на проекти
- Учествува во регионална размена на знаења на теми за ИКТ, како дел од работните групи за регионални проекти или како проект менаџер во случај на проектна задача
- Ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата;

Потребни квалификации:

- Универзитетска диплома по компјутерски науки и информатичка технологија
- Работно искуство од минимум 1 година
- Солидно знаење и искуство во Window Client/Server околина
- Солидно разбирање и искуство во мрежните стандарди и протоколи
- Искуство во користење на најдобрите практики и решенија од Microsoft Office и Cloud решенија.
- Искуство во пружање на поддршка и обуки за крајните корисници за различни ИТ знаења и практики
- Солидно познавање на пишан и говорен англиски јазик
- Знаење / пракса / сертификација за Cisco технологија ќе се смета за предност.
- Аналитички вештини за ефикасно решавање на техничките проблем
- Проактивен пристап во работењето и следење на најновите трендови во ИТ технологијата
- Способност за индивидуална работа и работа во тим
- Развиени вештини за работа во брза, динамична средина со постојано менување на барањата
- Возачка дозвола Б категорија



Работни услови:

- Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
- Работа во динамична и професионална работна средина
- Можност за личен и професионален развој во организација која е дел од меѓународната мрежа на СОС Детски села Интернационал.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 18.11.2018 на е-mail: karijera@sos.org.mk.